



Турција - патиштата на Месопотамија

3. ноември 2020. - 8. ноември 2020.
6 дена - 5 ноќи

“ Ве водиме на патување по богатата југоисточна Турција - во областа позната како некогашна Месопотамија!

На ова патување ќе посетиме многу стари градови како Шанилурфа - “градот на пророкот“, Мардин - со својата нестварна архитектура, како и бројните археолошки локалитети кои не одолеваат на времето.

Направете историски и културен осврт со нас!

”



План и програма

Ден 1: Состанок на групата и поаѓање

Состанок на Меѓународниот аеродром во Скопје два часа и половина пред летот. Лет од Скопје во 09:05ч. (ТК1004) со преседнување во Истанбул. Пристигнување во Истанбул 12:45ч. по локално време. Конекција на лет. Лет за Мардин во 16:40ч. (ТК 2676). Пристигнување во Мардин во 18:50ч. Трансфер до сместувањето. Слободно време.

Превоз

Авиобилет со сите такси на релација Скопје – Истанбул, во економска класа со преседнување и 20кг. чекиран и 8кг. рачен чекиран багаж
Авиобилет со сите такси на релација Истанбул - Мардин, во економска класа со преседнување и 20кг. чекиран и 8кг. рачен чекиран багаж
Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување

Hotel 3* (1 ноќ)

Место

Скопје, Истанбул, Мардин

Ден 2: Факултативен излет - Разгледување на Мардин и археолошкото пронаоѓалиште Дара

Мардин е еден од најстарите градови на горна Месопотамија, сместен во југоисточниот регион на Анатолија во Турција. Овој маѓепсувачки град е сместен каскадно на стрмна карпа и голема тврдина на врвот. Својата прекрасна архитектура, разновидна етнографија, археолошки чуда, историско наследство и визуелните вредности му носат поинаква перспектива на турскиот туризам. Денот го започнуваме со факултативниот излет - разгледување на Мардин и археолошкото пронаоѓалиште Дара. Тесните улчички поврзани со скалчици ќе не однесат на многу незаборавни места, вклучувајќи ги и: Црквата на четириесетте маченици (Kirkklar Kilisesi), медресата Зинџирија како и Манастирот на шафран (Deyr-el-Zaferan). Авантурата ја продолжуваме кон археолошкото пронаоѓалиште Дара кое го нарекуваат и мала Кападокија. Еден од најпознатите древни градови на горна Месопотамија. Овде ќе имаме прилика да ги видиме остатоците од аквадуктот, цркви палати и простории во кои во римско време се користеле за складирање на вода и намирници. Слушаме приказни за необичниот рељеф што не опкружува и за цивилизациите кои живееле и оставиле специфичен печат. Враќање во Мардин.

Сместување

Hotel 3* (1 ноќ)

Место

Мардин

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Разгледување на Мардин и археолошкото наоѓалиште Дар

Ден 3: Факултативен излет - Крстарење по Еуфрат и факултативен излет - традиционална турска вечер

Го напуштаме сместувањето. Тргуваме на факултативен излет - Крстарење по Еуфрат во округот Халфета. Халфета е округ во провинцијата Шанлиурфа и претставува едно од најнеобичните пронаоѓалишта во Турција бидејќи стариот дел е потопен по изградбата на браната. Иако дел од Халфета е изгубен под вода, има огромно културно наследство. Халфета е позната и по посебниот вид на ружа - црната ружа која е исто така позната и како ружа "Арапкињата која плаче". Цвета во пролет и есен. Враќање во сместувањето во Шанлиурфа. Дружењето го продолжуваме со факултативниот излет - традиционална турска вечер, каде ќе уживаме во вкусите и звуците на Турција.

Превоз

Трансфер од Мардин до Шанлиурфа

Сместување

Hotel 3* (1 ноќ)

Место

Мардин, Шанлиурфа

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Крстарење по Еуфрат
Традиционална турска вечер



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Ден 4: Факултативен излет - Разгледување на Шанлиурфа "градот на пророците"

Денот го започнуваме со факултативен излет - разгледување на Шанлиурфа, „градот на пророците“, Харан и Гобкелитеп. Како една од најстарите населби во југоисточна Турција (северна Месопотамија), Урфа ја задржала својата важност како упориште на различни цивилизации и религии. Го посетуваме Археолошкиот музеј, Balıklı Göl - „рибно езеро“ што се наоѓа во централниот дел на градот, како и родното место на пророкот Абрахам и локалната покриена чаршија со зачини, турски чез и прибор, автентични садови... Нашата авантура ја продолжуваме во древниот град Харан - некогашен главен трговски, културен, научен и верски центар. Градот во раниот христијански период се викал Хеленополис, што во превод би значело "грчки град". Иако е најпознат по специфичните куќички во облик на кошници од кал (локален архитектонски стил, кој веројатно е заради недостатокот на дрва), се верува дека пророкот Аврам живеел тука неколку години. Тука ќе ги видиме остатоците од најстариот арапски универзитет на светот. Патот понатаму не води кон најстарата верска зграда и исто така најстариот пример на монументална архитектура на Земјата - *Gobekli Tepe*, изградена околу 10.000 п.н.е. Од 2018 година, таа се наоѓа на листата за светско наследство на УНЕСКО. Столбовите во храмот се во облик на буквата Т, со височини од 3 до 6 метри. Столбовите се украсени со мистични релјефи на животните и апстрактни симболи. Враќање во сместувањето.

Сместување

Hotel 3* (1 ноќ)

Место

Шанлиурфа

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Шанлиурфа „Градот на Пророците“

Ден 5: Факултативен излет – Планината Немрут

Трансфер до Адијаман (Adiyaman). По сместувањето, поаѓаме на факултативен излет - посета на планината Немрут. Немрут се наоѓа на листата на УНЕСКО и е препознатлива по храмот - гробница на кралот Антиох и се смета за едно од најумешно изградените градби на хеленистичкиот период, изградена во I век п.н.е. Самата планина е препознатлива по гигантските статуи на лавови и орли, Зевс, Хераклеа, како и самиот Антиох кои го опкружуваат храмот. Освен храмот, Немрут со највисока точка на надморска височина во регионот од 2206м. пружа спектакуларни видововци и уживање во најпрекрасниот залез на сонцето. Ќе имаме прилика да го видиме и Римскиот мост, кој и денес е функционален како и древната Арсемија (Arsameia of Nymphaios) - некогашно средиште на Комагенското кралство (Kingdom of Commagene). Враќање во Адијаман.

Превоз

Трансфер од Шанлиурфа до Адијаман

Сместување

Hotel 3* (1 ноќ)

Место

Мардин, Адијаман

Храна

Континентален појадок × 1

Факултативни излети

Целодневен излет на планината Немрут

Ден 6: Враќање и крај на патувањето

Напуштање на сместувањето и трансфер до аеродром. Лет од Адијаман во 08:50ч. (ТК 2217) со преседнување во Истанбул. Пристигнување во Истанбул во 11:00ч. Конекција на лет за Скопје во 20:10ч. Пристигнување во Скопје во 19:50ч.

Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авиобилет со сите такси на релација Адијаман - Истанбул, во економска класа со преседнување и 20кг. чекиран и 8кг. рачен чекиран багаж

Авиобилет со сите такси на релација Истанбул- Скопје, во економска класа со преседнување и 20кг. чекиран и 8кг. рачен чекиран багаж

Место

Адијаман, Истанбул, Скопје

Храна

Континентален појадок × 1

Цени и услови



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Девбарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Што е вклучено

Регуларна цена
690,00 EUR

First minute

Важи за сите пријави најдоцна до **15.10.2020.**

590,00 EUR

Не е вклучено

- Факултативни излети и влезници за културно-историски споменици

Сите уплати се вршат исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 денари за 1 евро и тоа: при пријавување се плаќаат 100€. Преостанатиот дел се плаќа најдоцна 6 недели пред поаѓање. Мојност за плаќање преку трансакциска сметка (на фактура) и со платежни картички Visa, Master, Maestro.

Факултативни излети

Разгледување на Мардин и археолошкото наоѓалиште Дар

Цена: **55,00** EUR

Мардин е еден од најстарите градови на горна Месопотамија, сместен во југоисточниот регион на Анатолија во Турција. Овој маѓепсувачки град е сместен каскадно на стрмна карпа и голема тврдина на врвот. Својата прекрасна архитектура, разновидна етнографија, археолошки чуда, историско наследство и визуелните вредности му носат поинаква перспектива на турскиот туризам. Тесните улочки поврзани со скалички ќе не однесат на многу незаборавни места. Доаѓаме до Црквата на четириесетте маченици која датира уште од четвртиот век. Во црквата сеуште секоја недела се одржува служба. Службата се одржува на арамејски јазик, кој пред 2000 години го зборувал Христос. Потоа се упатуваме кон медресата Зинцирија. Оваа стара медреса (Теолошки факултет) во 1385 година ја основал последниот артукидски султан кој владеел од Мардин (Мелик Нечмедин Иса). Претставува едно од најдобро сочуваните објекти во персиски стил. Комплексот се состои од џамија со купола, мавзолеј и две градини. Архитектонската кулминација на овој објект е импозантниот влез и претставува прекрасен пример на исламската уметност. Од врвот на овој објект го има најубавиот панорамски поглед на градот и житните полиња на Месопотамија. Нашата авантура ја продолжуваме кон Манастирот на шафран (Deug-el-Zafegan). Еден од двата најважни православни сиријски манастири на светот. Според една од приказните, манастирот го добил името по цветовите шафран кои градителите ги измешале во малтерот, а според друга приказна наивот го добил по бојата на каменот која потсеќа на шафран. Сонован е во 493 година на местото каде некогаш се наоѓал храмот посветен на асирскиот бог на Месечината. Низ историјата манастирот бил претворен во тврдина и два пати бил срушен за по некое време да падне во заборава се до 793тата година кога го реновирал бискупот Мор Напапуо, по кој го носи и денешниот назив. Денес овој манастир претставува средиште на сиријската православна црква. Остатокот од авантурата продолжува кон археолошкото пронаоѓалиште Дара, која го нарекуваат и мала Кападокија. Еден од најпознатите древни градови на горна Месопотамија. Овде ќе имаме прилика да ги видиме остатоците од аквадуктот, цркви палати и простории во кои во римско време се користеле за складирање на вода и намирници. Слушаме приказни за необичниот рељеф што не опкружува и за цивилизациите кои живееле и оставиле специфичен печат.

Во цената на излетот е вклучено: локален водич на англиски јазик, организиран превоз по предвидениот план и програма, влезници за локалитетите, услуга претставник на нашата агенција.

Во цената на излетот не е вклучено: ручек

Крстарење по Еуфрат

Цена: **30,00** EUR

Крстарење по Еуфрат во округот Халфета. Халфета е округ во регионот на Шанлиурфа. Едно од најнеобичните пронаоѓалишта во Турција бидејќи стариот дел на градот е целиот потопен по изградбата на браната. Иако дел од Халфета е изгубен под вода, има богато културно наследство. Халфета е позната и посебниот вид ружи - црната ружа која исто така е позната и како "Арапкињата која плаче". Цвета во пролет и на есен. Денес Халфета е поделен на два дела: стар и нов дел. Во стариот домовите, џамијата се потопени под вода кога браната Биречик е поставена на реката Еуфрат. Во 2000та година, жителите морале да се преселат во новиот дел на градот оддалечен на 15км, наречен Нова Халфета, а првобитниот град Халфета, денес се нарекува Стара Халфета. Додека пловиме со бродот ќе имаме прилика да ги видиме потопените куќи од камен, дрва, минарето, остатоците од стариот замок, палати и други историски споменици кои може да се видат над и под водата.

Во цената на излетот е вклучено: услуга претставник на агенцијата, превоз по предвидениот план и програм.

Во цената на излетот не е вклучено: ручек

Традиционална турска вечер

Цена: **20,00** EUR

Уживање во звуците и вкусовете на Турција. Ќе ја вкусиме локална кујна, мезе и пијалок зачинето со вистинско традиционално турско гостопримство.

Во цената на излетот е вклучено: услуга претставник на агенцијата, традиционална храна, чај.

Шанлиурфа „Градот на Пророците“

Цена: **20,00** EUR

Како родно место на пророкот Аврам и место каде започнал со своите монотеистички учења, Шанлиурфа е еден од големите поклонички Турски градови. Градот првобитно се викал Урфа, но е преименуван во Шанлиурфа ("славната Урфа") од страна на Големото народно собрание на Турција во 1984 година во знак на признавање на локалниот отпор во турската војна за независност. Денес богатата историја и архитектура го чинат неверојатно место доколку сакате да нурнете во



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

турската култура и наследство. Освен средишниот дел на Урфа кој е затрпан со џамии и медресна архитектура, има мноштво фасцинантни градби кои се наоѓаат во околината и вреди да се посетат. Авантурата ја започнуваме со Голбаши паркот, кој се наоѓа во самиот центар на градот. Во паркот се наоѓаат најважните туристички атракции на Шанлиурфа. Она што овој парк го чини посебен се сакралните рибници (Balikli gol) за чие настанување зборува една многу интересна легенда. Во подножјето на ридот, околу езерото Balikli gol е изградена џамијата Halil-ur Rahman, која исто така се наоѓа на нашата листа за посета и претставува едно од клучните светилишта во Урфа. Локално позната како Dosheme или Makam Sami, оваа џамија била дел од помал комплекс кој се состои од: џамија, верски училишта и гробишта со гробници на свети лица. Џамијата е изградена во 1211 година под Ајубидите, што ја чини најстара џамија во Balikli gol (иако натписот на нејзината источна страна укажува дека е обновена околу 1810 година). Покрај џамијата, главно место претставува и Аврамовата пештера, во која според легендата е роден пророкот Аврам. Се наоѓа во близина на џамијата Мевлид Халил и се смета за свето место. Нашата авантура ја продолжуваме кон еден од најавтентичните локални пазари кој го посетуваат и локалците, а не само туристи. Овде можеме да најдеме и да купиме се што ќе посакаме, од игла до локомотива. Од рачно изработени кожни дела до разноврсни антиквитети и голем број продавници за чај во кои ќе уживате во мирисите.

Во цената на излетот е вклучено: локален водич на англиски јазик и услуга претставник на нашата агенција.

Во цената на излетот не е вклучено: ручек

Целодневен излет на планината Немрут

Цена: 60,00 EUR

Планината Немрут е една од највисоките врвови на Месопотамија, на чиј кров се наоѓа храмот - гробница на кралот Антиох и се смета за едно од најумешно изградените градби на хеленистичкиот период, изградена во I век п.н.е. Самата планина е препознатлива по гигантските статуи на лавови и орли, Зевс, Хераклеа, како и самиот Антиох кои ја опкружуваат храмот - гробница и тешки се 6 тона, а високи 10 метри. Импазантноста на статуите е показател каков надчовечки напор е вложен во изградба на гробницата. Камените блокови се главниот материјал кој се користел за изградба. Самиот начин и тактика на градење се покажал како многу ефикасен во спречувањето на разбојниците да влезат внатре во гробницата која допрва треба да се истражува и чие богатство чека да биде откриено. Освен храмот, Немрут со највисока точка на надморска височина во регионот од 2206м. пружа спектакуларни видововци и уживање во најпрекрасниот залез на сонцето. Ќе имаме прилика да го видиме и Римскиот мост, кој и денес е функционален како и древната Арсемија (Arsameia of Nymphaios) - некогашно средиште на Комагенското кралство (Kingdom of Commagene).

Во цената на излетот е вклучено: Локален водич на англиски јазик, организиран превоз по предвидениот план и програма, влезници за локалитетите и услуга претставник на агенцијата

Сместување

Hotel ***
3*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Hotel 3* е сместувачки објект кој располага со двокреветни соби. Сите соби се климатизиран и поседуваат TWC. Услугата е на база ноќевање со појадок. Името на хотелот ќе биде потврдено по формирање на групата, а најдоцна 2 недели пред пат.

Превоз

Авион

Патнички авион (линиски авион или комерцијален транспортен авион) е голем авион првенствено наменет за комерцијален превоз на патници и товар.

Локален трансфер

Помало превозно средство за најчесто до 15 патници. Во зависност од земјата може да биде со помал или поголем комфор.

Места

Скопје

Скопје е главен и најголем град на Република Северна Македонија.

Истанбул

Истанбул е најголемиот град во Турција, кој се наоѓа долж течението на Босфорскиот теснец кој ја поврзува обалата на Мраморното со Црното Море. Овој огромен град, единствен на светот изграден на два континента (Европа и Азија), има површина од речиси 6.000 км² и брои над 15 милиони жители според официјални мерења, односно 20 милиони неофицијално. Денес тој е најзначајниот турски град. Брои преку 20 универзитети, многу библиотеки, културни центри, неизмерно богатство од културно-историски споменици. Иако не е главен град на државата, Истанбул е големо економско и културно седиште на Турција, како и најатрактивниот и најпосетен туристички центар.

Мардин

Мардин е еден од најубавите градови во југоисточна Турција. Првите жители на Мардин биле асирски православни христијани, кои го основале градот во 3-от век. Препознатлив е по арапската архитектура.

Шанлиурфа

Шанлиурфа – престолнина на истоимената провинција на југоистокот на Турција, со околу 2 милиони жители. Позната е како "град на пророкот" затоа што во него живееле пророци како Абрахам, Јобе, Јаков. Климата е топла, особено во летните месеци, додека на есен и во пролет климата е пријатна и сончева.

Адијаман

Адијаман, градот е вака наречен од локалците, затоа што им било тешко да го изговорат оригиналното име, т.е. на турски значи "неговото име е тешко".



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Корисни информации

Турција

ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО КОВИД-19

ПОАГАЊЕ: За влез во Република Турција не е потребен ПЦР тест и/или вакцина

ВРАЌАЊЕ: За враќање во Република Северна Македонија не е потребен ПЦР тест и/или вакцина.

ВИЗА

За државјани на Република Македонија кои туристички патуваат во Турција, **не е потребна виза** за влез во земјата. Рок на важност на пасошот мора да биде **најмалку 6 месеци** од датумот на враќање во Македонија.

ЛЕКОВИ, ВАКЦИНИ И ЗДРАВЈЕ

За патување во Турција не е потребен доказ за вакцинација за тропски болести, освен ако доаѓате од област зафатена со жолта грозница (области од Централна Африка или Јужна Америка). Препорачуваме на пат да понесете пробиотици, лекови за настинка и температура (пр. Фервекс, Риностоп) како и лекови за болка (пр. Бруфен, Кафетин) и доколку примате редовна терапија - лековите кои Ви се препишани.

ТЕМПЕРАТУРА (КЛИМА), ОБЛЕКА И ПАКУВАЊЕ

Кападокија има изразена **континентална клима**, со топли лета и ладни зими. Со оглед на тоа што посетуваме песокливи и камени предели, погодено би било да носите топла, удобна облека и обувки. Заради живописните предели кои овој регион ги поседува и местата за пешачење, најдобро би било да понесете обувки (патики) со кои би можеле да пешачите во природа. Кодексот на облекување е произволен, но доколку посетувате религиозни објекти, задолжително е да носите облека што ги покрива нозете и рамената.

БЕЗБЕДНОСТ

Кападокија е регион со изразена безбедност, и со голема концентрација на туристи во текот на целата година. Локалното население е особено пријателски настроено кон туристите и сакаат да се дружат и запознаваат. Секако препорачуваме да водите сметка за Вашите пари и лични работи како што би воделе на било која друга дестинација.

ХРАНА, ПИЈАЛОЦИ И ВОДА

Турската кујна е една од петте најразновидни и најдобри светски кујни. Турската кујна е наследство од Отоманската кујна, која пак била фузија од Централно Азиската кујна, кујната на Блискиот Исток, но и Медитеранската, Источно Европската и Балканската кујна. Храната е вкусна и се припрема од сезонски производи. Чорбите се составен дел од скоро секој ручек.

Во Турција, генерално може да се каже дека нема лоша храна. Конкретно во местото Гореме, каде сме сместени, има околу 30-тина ресторани вкупно. Повеќето од нив служат превкусна традиционална храна – илјадници различни мезиња, специјалитети од зеленчук и месо, но има и ресторани кои служат и интернационална храна (бургери, пица, итн.).

Регионот Кападокија е познат вински регион во Турција, па така, ќе имате прилика да пиете одлично и евтино домашно вино.

Препорачуваме да пиете флаширана вода.

ТЕЛЕФОН И КОМУНИКАЦИЈА

Нашите мрежи функционираат во Турција. Најголеми оператори се Turkcell, Vodafone и Avea. Можете слободно да го користите Вашиот мобилен телефон во Турција доколку Вашиот оператор овозможил меѓународен роаминг. Можете да купите и локална СИМ картичка (На пример: Tourist Welcome Pack при-пејд пакетот од Turkcell со 20GB интернет кој чини околу 17 евра, а може да се најдат и неколку други пакети за туристи). При слетување на аеродромот во Истанбул и за време на преседнувањето, од штандовите на Turkcell може да се купат СИМ картички. Генерално сите сместувачки објекти и ресторани имаат добра Wi-Fi конекција.

СТРУЈА

Што се однесува до електрична енергија, напонот е ист како кај нас и не ви се потребни адаптери за струја.

ПАРИ, ПЛАЌАЊЕ И ТРОШОЦИ

Официјалната и основна валута во Турција е Турска Лира. Односот на валутата е следен:

1 EUR = 15.54 TRY

1 USD = 14.24 TRY

* Ова е курсот во моментот на објавување на овој текст. Истиот е променлив и треба да го проверите пред патување.

Постои можност за користење на платежни картички, пред сè за вадење пари од банкомат, но не треба премногу да сметате на плаќањата со картичка. Најдобро е со Вас секогаш да имате готовина и тоа во локална валута. Патниците на ова патување трошат помеѓу 200 и 400 евра, без факултативните излети, но сепак, станува збор за индивидуална работа, па земете ја оваа информација со резерва. Можете да носите евра или долари, но сепак подобро е да менувате евра на самата дестинација. Имајте во предвид дека во Гореме, Кападокија нема менувачници, па пари може да менувате само во пошта, каде ви е потребен пасош. Поштата се наоѓа малку подалеку од центарот на Гореме. Втора опција за менување пари се некои продавници или туристички агенции, каде самите вработени може да ви направат услуга. Можете да се обратите и до нашиот водич на самата дестинација кој ќе ви даде дополнителни насоки.

ВРЕМЕНСКА ЗОНА

UTC+3, односно по текот на зимското сметање на времето разликата помеѓу Македонија и Турција е 2ч, а во текот на летното сметање на времето е 1ч, затоа што Турција не преминува на летно сметање на времето.

Важни напомени

Напомени:

Општи напомени:

- Организатор на патувањето е JUNGLE TRAVEL од Србија со лиценца OTP 162/2020.
- При пријавување, потребно е да доставите копија од пасош/податоци од пасошот со кој патникот ќе патува на самото патување. Патникот мора задолжително да го провери траењето и исправноста на патниот документ, како и бројот на слободни страници потребни за патувањето.
- Сите пасоши мораат да имаат рок на важење минимум 180 дена (6 месеци) од датумот на враќање во земјата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото на измена на одредени содржини од програмата, во случај на вонредни околности и работи кои агенцијата не може да ги предвиди, за време на склучување на договорот.
- Организаторот на патувањето не е овластен и не ја проценува валидноста на патните и други исправи.
- За сите информации кои се дадени по усмен пат, агенцијата не сноси никаква одговорност.
- Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата на патници е задолжен да ги информира и запознае сите патници со договорениот програм на патување, условите на плаќање, визирање и ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ НА JUNGLE TRAVEL D.O.O. од Белград.
- Патниците се должни, два дена пред поаѓање, да го проверат точното време и место на поаѓање на групата.
- Патникот е должен сам да се запознае со правилата на однесување во земјата во која патување и да ги почитува важечките законски царински прописи.
- Во превозните средства најстрого е забрането пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства.
- Патниците се дожни да, во автобусите и другите превозни средства со кои се врши трансфер, останат на своите места и не смеат истите да ги напуштаат на места кои не се предвидени за пауза (граници, чек-поинт станици, патарини итн). Во случај патникот да го напушти возилото без претходен договор со претставникот на агенцијата, истиот сам ги сноси сите трошоци и последици.
- Патникот кој преку неадекватно однесување, ги вознемирува останатите патници или смета на шоферите и/или придружникот на групата во својата работа, ќе биде одма исклучен од патувањето и целата одговорност преоѓа на него/неа, без право на жалба и враќање на пари.
- Патникот е должен да ја почитува “саатницата” одредена од страна на претставникот на агенцијата на патувањето, во спротивно, претставникот на агенцијата има право да го исклучи патникот од патувањето.
- Во туристичките автобуси не е можна употреба на тоалет. Во согласност со планот и програмот на патувањето, паузи се прават на 3-4 часа (во зависност од локацијата и опременоста на бензинските станици), кои патниците можат да ги користат за употреба на тоалет.
- Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото на поаѓање, местата за паузи и времетраењето на истите. Со плаќање на превозот, патникот го прифаќа горенаведеното, без право на приговор и жалба.
- Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за далечни патувања и 50 патници за европски патувања.
- Во случај на недоволен број на патници за реализација на аранжманот или други објективни околности, организаторот на патувањето ги информира патниците дека аранжманот е откажан – најкасно 10 дена пред датумот на поаѓање за далечни патувања и 5 дена пред датумот на поаѓање за европски патувања.
- Кај аранжманите кои вклучуваат превоз со авион, по купување на авио картата, невозможно е средствата да се вратат и во тој случај – важат условите на авио компанијата.
- Кај аранжманите кои вклучуваат low-cost авио компании, во случај на одложување на летот, откажување или губење на конекциите, патниците се дожни сами да ги платат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околностите кои се надвор од нејзиниот домет.
- Цените на low cost аранжманите се подложни на промена. По уплата на авансот се проверуваат тарифите и на патникот му се потврдува цената на аранжманот.
- Агенцијата не сноси одговорност доколку дојде до промена на авио конекциите од страна на авио компаниите.
- Саатниците на летовите наведени во планот и програмот или добиени од страна на агенцијата се подложни на менување и зависат исклучиво од авио компанијата.
- Агенцијата го задржува правото да го одбере превозното средство за трансфер. Трансферот се врши до самото сместување, доколку истото е физички возможно.
- За сите понудени или достапни дополнителни доплати, кои имаат врска со планот и програмот на патувањето, или сместувањето, потребно е да се изјасните при пријавување.
- Доколку некој патник сам одлучи да смени дел од планот и програмот на патувањето, агенцијата нема обврска на тој патник да му обезбеди трансфер/ран или доцен check-in или check-out во сместувањето/различни ноќевања во сместувањата, од она што е предвидено со планот и програмот на патувањето.
- Малолетните патници за време на патувањето мора да имаат заверена согласност од родителите.
- Заради почитување на саатниците предвидени со програмот на патување, како и почитување на времето на останатите патници од групата, не постои можност за задржување на границите кои претставуваат излез од Европска Унија, поради заверување на сметки и враќање на данок од Европската Унија (TAX FREE)
- Наша препорака е да водите сметка за вашите лични документи и пари на Вашето патување.
- За овој аранжман се применуваат ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ ускладени со YUTA стандардот.

Напомени во врска со сместувањето:

- Организаторот на патувањето, JUNGLE TRAVEL, го задржува правото на распоред по соби, во согласност со структурата на собите во сместувачкиот објект. Доколку постои можност, агенцијата се труди да излезе во пресрет на желбите на патниците (Ве молиме да имате разбирање. Ова патување пред сè треба да биде авантура и добра забава).
- Во сместувачките објекти се влегува првиот ден од престојот во согласност со правилата на самиот сместувачки објект. Начесто, check-in е во попладневните часови (14h или 15h), а check-out – последниот ден од престојот, најчесто до 10h или 11h.
- Описите на сместувачките објекти се од информативен карактер.
- Некои од дополнителните содржини на сместувачките објекти се достапни со доплата. Постои можност на отстапувања и промена на достапноста на некои содржини, бидејќи истите зависат исклучиво од сместувачките објекти (нпр. Сеф, паркинг, мини-бар, ТВ, клима уред...)
- Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачкиот објект и сам сноси одговорност доколку дојде да санкционирање од страна на персоналот на сместувачкиот објект
- Во некои сместувачки капацитет во Азија, Африка и Латинска Америка – нема врела вода.
- Сместувачките капацитети ги сместуваат патниците и го одредуваат распоредот и типот на собите спрема својата расположливост во дадениот момент. Агенцијата не е во можност да им потврди на клиентите дали креветите ќе бидат twin (раздвоени) или double (голем француски лежај), како ни спратноста во самото сместување, освен доколку тоа не е посебно назначено во Договорот. Клиентот со уплата на аранжманот се согласува со овие факти и условите на сместувањето, без право на жалба.
- Патниците кои патуваат сами во некои програми имаат можност да со доплата, престојуваат сами во еднокреветна соба. Доколку патникот сака да се спои со некој од другите патници од групата и не сака да плаќа доплата, прифаќа да се спои со било кое лице од групата, без оглед на возраста и полот на сопатникот.



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Деварца 15,
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Во овие ситуации, агенцијата апсолутно не одговара за било какви евентуални непријатности или несогласувања кои патниците можат да ги имаат за време на патувањето.

Напомена во врска со факултативните излети:

- Факултативните излети не се задолжителен дел од патувањата и за факултативните излети не е обезбедена заштита во поглед на гаранција за патувањето.
- Термините и цените на факултативните излети се променливи и зависат од слободните термини по локалитетите, бројот на пријавени патници и други објективни околности.
- Факултативните излети се реализираат од страна на локални агенции. Jungle Travel не е во можност да влијае на работи кои се надвор од нејзиниот домет, односно се врзани за самата реализација на излетот.
- Факултативните излети се реализираат од локални туристички водичи, на самите локалитети, на англиски јазик. Со плаќање на излетот, патникот ги прифаќа сите услови на локалната агенција, без право на жалба.
- Агенцијата не може да влијае на времетраењето на патувањата до локалитетите, времето на поаѓање, враќање или обиколка, како ни стручноста на локалните водичи.
- При уплата на факултативен излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција која е организатор на излетот. Доколку еден патник уплаќа излет во име на други патници, истиот е должен да ги извести сопатниците за условите на локалната агенција. Било какви измени и откажување од излетот по уплатата, не се можни, ниту е возможно, под било кои околности, да се рефундираат уплатените средства.
- Се молат сите патници, пред уплаќање на факултативен излет, да се информираат и упознаат со предвидениот план и услови за факултативниот излет.

Напомена во врска со визите:

- Патниците задолжително мора да се запознаат со визниот режим на државата во која патуваат.
- Некои амбасади бараат задолжително присуство на патникот за аплицирање за виза. Патниците се должни да ги испочитуваат правилата на амбасадата,
- Патниците се должни да ги достават документите за визирање, најдоцна 1 месец пред патувањето, а доколку не ги достават во наведениот рок, должни се сами да ја обезбедат визата за патување.
- Патниците кои не посеуваат нови биометриски пасоши на Република Македонија, должни се сами да се запознаат со визниот режим на државите во кои патуваат и сами да ги обезбедат визите за патување.
- Агенцијата не гарантира дека на патникот ќе му биде одобрена виза и не е овластена да утврдува валидност на документи.
- Агенцијата не сноси одговорност во случај на недобивање на виза.

Во согласност со одредбите од Законот за туризам на Република Србија, Организаторот на патувањето има депозит во висина од 7500,00 ЕУР и гаранција за патување за категорија на лиценца А35 во висина од 350.000,00 ЕУР, која во случај:

А) на инсолвентност на Организаторот на патувањето, се обезбедуваат:

1. трошоци за нужно сместување, исхрана и враќање на патниците од патувањето, до местото на поаѓање во земјата и странство,
2. побарување на уплатените средства на Патниците по основ на Договорот за туристичко патување, кое Организаторот на патувањето не го реализирал,
3. побарување на уплатените средства на Патниците во случај на откажување на патувањето од страна на Патниците, во согласност со Општите Услови за Патување,
4. побарување на разликите меѓу уплатените средства по основ на Договор за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршување или непотполно извршување на услуги, опфатени со Програмата на патување и во случај:

Б) Надокнади на штета која е нанесена врз Патникот со неисполнување, делумно исполнување или неуредно исполнети обврски на Организаторот на патувањето, кои се одредени со Општите услови и Програмата на патување:

1. За побарување на уплатените средства на Патникот по основ на Договор за туристичко патување кое Организаторот на патувањето не го реализирал и
2. За побарување на разлики меѓу уплатените средства по основ на Договорот за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршена, или непотполно извршени услуги кои се опфатени со Програмата на патување.

Периодот на покривање на Гаранцијата за патување трае од датумот на нејзино издавање, па се до завршувањето на туристичкото патување, односно до враќање на Патниците на договореното одредиште.

Гаранција по Договорот за Гаранција на патување број 0013/2020 од 10.01.2020, склучено со договарачот на осигурување - Националната асоцијација на туристички агенции ПУ "YUTA", Белград, ул. Кондина бр. 14, Полиса број 300067826 од 14.01.2020. Акционерско друштво за осигурување ДДОР НОВИ САД, Гаранцијата за патување се активира без одложување, односно во рок од 14 дена од денот на настанување на осигурениот случај, кај Националната асоцијација на туристички агенции ПУ "YUTA", +381 11 3228 686, по пишан пат или телеграма на адреса YUTA, Белград, ул. Кондина бр. 14, или на e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Патникот своите права за надокнада на штета ги остварува врз основа на правосилни и извршни судски пресуди, односно одлуки на Арбитражниот суд или други вон-судски решенија на потрошувачки спор, во согласност со овие Општи услови и Општите услови на YUTA.)